


Октомври 2011 Бр.120

FOREVER

MACEDONIA





FOREVER



ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВОРКА

Хипократ кажал: **Мудриот човек треба да знае дека здравјето му е најголемиот дар.** Сите денес сме свесни дека ова е точно. Сите околу нас се трудат да имаат здрав живот, но малку се оние кои се стремат кон оптимален здрав начин на живот. Според статистиката, една третина од луѓето постари од 20 години имаат прекумерна тежина. Податоците кажуваат дека 65% од младите со навршени 18 години не се движат редовно во слободното време. Кога ќе ги прашаат зошто не се движат, најчестиот одговор е: Многу сум изморен! Ова прави магичен круг кој накрај води до тоа да мнзинството од луѓето живеат далеку од оптимално.

Не е неопходно доктор да ви каже дека колку повеќе умствена и физичка енергија имате, толку повеќе нешта ќе сакате и ќе можете да правите. За многумина е доволно само “да го избуткаат и денешниот ден”. А всушност секој може многу повеќе и е многу полесно отколку што си мислите. Едноставниот пат кон оптимално здравје има пет клучни елементи.

- **Здрав начин на живот**
- **Здрава исхрана**
- **Редовни медицински прегледи**
- **Позитивни мисли**
- **Оптимални извори на хранливи материи**

Вие контролирате поголем дел од овие фактори, а особено храната. Како дистрибутер на ФорEVER Ливинг вие имате достап до најдобрите додатоци во исхраната на светот. Многу од нив помагаат при конкретни здравствени состојби, но **ФЛП има и четири производи кои се создадени како незаменливи секојдневни додатоци.** Со нивна помош можете успешно да одите по патот на оптималното здравје. А тој пат започнува со алое вера...

Нашиот стабилизираниот гел од алое вера е создаден од чудесното алое и е сертифициран од Меѓународниот научен совет за алое. Едно од многубројните негови полезни својства е да го смирува дигестивниот тракт. Алое вера исто така допринесува за поддршка на имунитетот благодарение на неговите корисни состојки. А неговото благотворно влијание на кожата е исто така познато и потврдено. Затоа пијте алое секој ден!

Пчелниот полен го поткрепува имунитетот и докажано е дека ја подобрува издржливоста, силата и

умствените функции. Поленот содржи множество витамини, минерали, аминокиселини, ензими, коензими и јаглехидрати.

Производот на ФорEVER е потполно природен и не содржи конзерванси. За неговите полезни својства може да се убедите во речиси секој аспект од своето здравје. Како мислите дека пчелите успеваат толку напорно да работат по цел ден?

Арктичко море наполно одговара на своето име, бидејќи исто како морето и овој додаток во исхраната ви нуди природни рибини масла со супер омега-3 масни киселини плус маслиново масло. Како што знаеме, во нашето тело има

милијарди клетки, а масните киселини омега-3 имаат потенцијал да му обезбедат корисни масти во секој момент во кој тоа создава нова клетка. Ако тие здрави масни киселини не се на располагање на организмот, тогаш организмот е принуден да ги користи штетните заситени масти. Така старата девиза дека “ние сме тоа што го јадеме” станува особено јасна и точна. Американската асо-

цијација за здравје на срцето препорачува секојдневно внесување на омега 3 масни киселини од 1100 мг за жените и 1600 мг за мажите. Рибините масла омега 3 спаѓаат во незаменливите масни киселини што значи дека телото не може само да ги произведе и треба да се внесат преку храната или додатоците во исхрана. Направете им услуга на клетките и внесувајте пат три гел капсули Arctic Sea секој ден! Сигурно веќе знаете дека навистина се незаменливи.

АРГИ+ е додаток во исхраната кој е богат со антиоксиданти и аминокиселината Л-аргинин која поткрепува многубројни важни функции во телото како здравјето на срцето, имунитетот, мускулниот раст, зајакнување на коските, метаболизмот на масти и шеќери, производство на хормони, го забавува процесот на стареење. Но, тоа не е сè! Чудесната молекула Л-аргинин се преобразува во азотен оксид во нашето тело. Азотниот оксид му помага на организмот да го подобри крвотокот, бидејќи ги опушта крвните садови и така по природен пат го поткрепува здравјето на срцето. Л-аргининот ја потпомага способноста на телото да произведува креатин и така допринесува за поголема издржливост. Вклучете го АРГИ+ во вашиот секојдневен живот и уживајте во добро здравје!



Промена!

Несомнено тоа беше основната тема на нашето пре-расно Супер рели во Вашингтон. Таму јас зборував за промената и неопходноста да ја направиме со жар. Тука би сакал одново да споделам со вас што мислам за таа важна тема.

Како што кажав, промената е насекаде околу нас – во нашиот бизнис, во семејствата, во секој аспект од нашиот живот. Многу често луѓето ја отфрлаат или од страв од непознатото, или од желба да останат во зоната на комфорт. Како хероите во книгата, за која говорев во Вашингтон и ви препорачувам да ја прочитате – „Кој ми го премести сиренцето“, ние исто можеме или да очекуваме и да ја пресретнеме промената со раширени раце, или да се плашиме од неа и да ја отфрламе. Но не забравajte, дека таа ќе дојде, без оглед како ние ќе реагираме. Само ако ја прифатиме и ефективно се зафатиме да ја спознаеме и да заработиме во согласност со неа, ќе можеме успешно да продолжиме напред.

Бескрајно сум одушевен од промените, кои ги правам, за да го придвижам нашиот бизнис на ново ниво на успеси. Вистински верувам дека преминувањето кон Глобално рели во 2013 г. и воведувањето на обновената програма Дел од профитот 2.0 имаат потенцијал да ви донесат невидени успеси.

Создавањето на нашата програма за дел од профитот пред толку многу години беше клучен фактор за успехот на компанијата и нејзините дистрибутери. До моментот сме разделиле чекови со вкупна вредност над \$100 милиони долари и јас многу се радувам како тоа се одразило на животот на многумина од вас. Програмата за дел од профитот постигна сè на кое се надевавме, дури и повеќе. Но моментот е погоден да ја придвижиме неа и нашето Рели на следното ниво. Ги слушнавме вашите размислувања и предлози и јас со цело срце верувам, дека тоа е правилниот од за ФорEVER Ливинг Продактс, кој ќе ни даде можност да се извишиме до поголеми врвови.



Драги пријатели,

Секогаш ова време си велиме дека поминала уште една година од постоењето на ФЛП во Бугарија. Тешко ни е да поверуваме како времето неосетно минало, а уште потешко дека денес го одбележуваме тој факт по 10-ти јубилеен пат! Сигурни сме дека многу од вас, со кои сме заедно од

самиот почеток исто се чувствуваат.

Во октомври 2001 г. започнавме со голема возбуда и ентузијазам едно незабравно патување, кое не можевме и да претпоставиме каде ќе не одведе. Започнавме со огромна желба и прекрасна идеја да им помагаме на луѓето околу нас да бидат поздравени и да живеат живот за кој мечтаат. Имавме амбиција да бидеме дел од компанија со историја и традиција, компанија за која тогаш имавме слушнато дека може да ни го промени животот и да ни ги исполни мечтите. Бевме поткрепени од исклучителни производи за здравје и убавина, од уникатен систем за нивно распространување, од најдобриот маркетинг план во индустријата на мрежен маркетинг, лично од основачот и сопственикот на компанијата – Рекс Морган, како и од целата силна и динамична екипа на централната канцеларија на ФорEVER Ливинг Продактс во Феникс, Аризона. Нè поткрепуваше и една прекрасна екипа од колешки и колеги, кои работеа компетентно и посветено за ФЛП Бугарија. Сето тоа беше одлично, но немаше ни најмалку да ни помогне, ако ве немавме вас – неверојатните дистрибутери на ФорEVER Ливинг Продактс Бугарија!

Некои беа со нас од самиот почеток, а многу други се вклучија во изминатите десет години. Започнавме

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган

Среде бизнис светот измачуван од кризи и неуспеси, ФорEVER Ливинг Продактс е и ќе продолжи да биде здрава и стабилна компанија. Верувам во сите вас. Верувам во нашата одлична управувачка екипа. Верувам дека Дел од профитот 2.0 и Глобалното рели ќе нè поведат по патот кон уште поголеми идни успеси.

Многу се радувам што следната година ќе ве сретнам во Феникс на нашето последно Меѓународно супер рели. Аризона е чудесно место и мислам дека е идеално за празнување на тој важен настан од историјата на компанијата. Каде да се собереме, ако не тука, каде започна сè пред повеќе од 33 години?!

Затоа ви препорачувам да се вооружите со новите сознанија, придобиеени во Вашингтон и да продолжите да работите здраво, за да ја завршите годината успешно. До крајот остануваат едвај неколку месеци. Не ги оставајте да ви поминат и да се покаже дека декември дошол, а ниту една од вашите цели не е постигната. Знам дека многина од вас работат напорно, за да биде 2011-та успешна, но сигурен сум дека имате уште поголем потенцијал. Би сакал да заблагодарам на сите што сте дел од ФорEVER и ја претворате компанијата навистина во најдобрата бизнис можност на светот!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan

со неколку стотина, кои ги познаваа и употребуваа производите на ФорEVER на почетокот, за да стигнеме до над 32 000 дистрибутери денес. И сигурни сме дека тој број ќе продолжува да расте во следните години.

Заедно преживеавме многу среќни моменти, средби и настани, но тоа што никогаш нема да го забораваме е како илјадници од вас си го променија животот благодарение на можностите кои ФЛП ги нуди. Беше огромно задоволство во тие 10 години да наградиме десетици илјади Асистент Супервизори, повеќе од 400 Супервизори, 100 Асистент Менаџери, над 50 Менаџери, 9 Сениор Менаџери и еден Соаринг Менаџер. Тешко е да ги спомнеме сите кои ја спечелија долгорочната програма за стимулирање, благодарение на која имаа можност да си купат нови автомобили, станови или да го финансираат образованието на децата во странство. А со стотици имавме задоволство да ги обиколиме речиси сите точки во Европа, Америка и светот. Сето тоа беше благодарение на растечкиот број на нови дистрибутери, секојдневен зголемување на продажбите на компанијата и на бонусите кои достигнаа милиони левови досега исплатени во годините што изминаа и кои со радост продолжуваме да ги исплаќаме секој месец.

Честит јубилеј, драги пријатели! Вие бевте одлични, работевте напорно и ги исполнивте и најсмелите соништа. Секој од вас, кој во изминатите години вложил напор да направи нешто повеќе од тоа да стои и да чека нешто да се случи, игра многу важна улога во вкупниот успех на ФорEVER. Сречно ви заблагодарам! Да бидеме заедно и во следните години на успешен развој на компанијата! **Ви посакувам здравје, желба и трпение да ги реализирате своите мечти!**

Засекогаш Ваши,
Тања и Стефан
Стаеви



FOREVER

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

*“Стареенето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи.”
Андре Мороа, писател*



Не е чудно што многумина имаат желба да бидат умствено и физички активни и во напредната возраст. Со начинот на живот ние можеме да ја промениме брзината со која старееме. Гени-те одредуваат само 1/3 како ќе старееме.

Процесот на стареење осетно се забавува кога ќе се намали бројот на слободните радикали во телото. Тоа станува со помош на антиоксидантите. Тие ги неутрализираат слободните радикали. Овошјето и зеленчукот се најдобрите извори на антиоксиданти. Дневно треба да се внесат најмалку 5 овошно - зеленчукови порции.

Водата е еликсир на младоста. Таа ги раствора и транспортира виталните хранливи материи во телото, а процесите на размена на материи се можни само со доволен внес на течности. Затоа секојдневно треба да внесуваме помеѓу 1,5 и 2 литри ниско минерализирана вода.

Мастите не секогаш се штетни. Масните киселини Омега-3 се најдобрата профилактика кај кардиоваскуларните заболувања, затоа јадете најмалку еднаш неделно риба, како скуша, харинга или лосос.

Речиси 40% од жените и 12% од мажите страдаат од остеопороза. Здравата исхрана и движењето можат да ја спречат појавата на остеопороза. Внесувајте доволно количество калциум во комбинација со витамин Д и одбегнувајте да пиете големи количини кока кола и повеќе од 3 кафиња на ден.

Прекумерната тежина исто така е помеѓу причините за предвремено стареење. Оние кои страдаат од дебелина, ризикуваат да си го скратат животот за околу 20 години. Еден од начините успешно да ја регулирате тежината е два пати седмично да ја пропуштате вечерата.

Без хормони нашиот живот е невозможен. За жал, уште по 25-тата година организмот започнува да произведува сè помалку од нив.

Докажано е дека позитивното расположение помага во лачењето на ендорфин, наречен уште хормон на среќата кој не чува од болести и стареење. Ете уште една причина почесто да се смеете.

Друг начин да се почувствувате подобро е движењето, особено на чист воздух.

Здравиот сон исто е извор на младост. Преку ноќ се активира хормонот соматропин, кој се грижи за претворање на мастите од клетката во енергија.

Палетата на ФорEVER Ливинг содржи одлични производи за заштита од надворешните знаци на стареењето.

- Firming Foundation Lotion содржи алое вера, колаген, еластин и многу витамини. Тој не само што ја чува кожата од надворешни влијанија, како сонце, ветар и загадувања, туку и ја регулира влажноста и ја спречува појавата на брчки. Камилицата, пантенолот и алантоинот ја смируваат кожата и ѝ даваат свеж тен.

- За регенерирање на кожата преку ноќта ја препорачуваме Recovering Night Crème. Со редовна употреба ќе имате видливи резултати.

- На чувствителните места на лицето и вратот ставајте од Forever Alpha-E Factor. Во него гелот од алое е обогатен со антиоксидантните витамини А, Ц

и Е кои штитат од слободните радикали.

- Знаците од возраста најнапред се видливи околу очите-темни кругови и брчки. За да не им дадете шанса, доволно е да нанесувате од Forever Alluring Eyes наутро и навечер.

Можете да го покрепите вашето тело во борбата со го-



дините и однатре.

- Во тоа многу важна улога има калциумот-минералот кој е одговорен за здравјето на коските и забите. Forever Calcium е особено добар, бидејќи содржи калциум, магнезиум и витамин Д во оптимален сооднос за потполно усвојување на калциумот.

- За зачувување на подвижноста ќе ви помогне Forever Freedom кој содржи гел од алое, глюкозамин, МСМ и хондроитин кои го засилуваат коскениот систем и стимулирачки делуваат на размената на материи. Ако активно спортувате, се препорачува редовно користење на Forever Freedom.

- Масните киселини Омега-3 се неопходни за



правилна размена на мастите и пружаат заштита од кардиоваскуларни заболувања. Ако не конзумирате редовно морска риба, тогаш Forever Arctic Sea е додаток во исхраната кој ќе ви помогне да го надополните евентуалниот недостаток од Омега 3.

Овие седум производи се идеална основа за спречување на предвременото стареење. Оние кои сакаат да бидат безкомпромисни во борбата со стареењето можат да користат и:

R3 Factor кој гарантира рамномерно ослободување на кожата од мртвите клетки и одржување на нејзиниот младешки изглед.

MSM Gel кој го дополнува дејството на Forever Freedom во борбата за зачувување на подвижноста на зглобовите.

Пчелите во кошниците ја приготвуваат најквалитетната храна за кралицата мајка. Тоа е матичниот млеко, од кој и вие исто така можете да имате корист. Со **Forever Royal Jelly** ќе си ја зајакнете виталноста и имунитетот и успешно ќе се борите со стресот.

Forever Garlic Thyme ја обединува моќта на две билки: лукот и мајчината душица. За полезните својства на лукот знаат и малите деца. Тој го стимулира крвотокот и го зајакнува имунитетот. Мајчината душица го помага варењето на мрсната храна и делува прочистително.

За да ги потпомогнеме процесите на размена на материји, детоксикацијата и за да ја зачуваме свежа нашата кожа, многу е важно да внесуваме доволно течности секојдневно. Слободно пијте од нашиот **Aloe Blossom Herbal Tea**.

Форевер Ливинг Продактс направи уникатни производи кои можат да помогнат да изгледате и да се чувствувате одлично, независно од вашата возраст.

Изборот е Ваш!

Тања Стаева





FOREVER

SUCCESS DAY 30.09.2011



FOREVER



Алое ден Штип 28.09.2011





FOREVER

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор
Почеток: 18:00 часот

■ Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер
Почеток: 17:00 часот

■ Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер
Почеток: 17:30 часот

■ Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
Славица Донакова-Менаџер
Почеток: 18:00 часот

■ Секој петок: Александар Апел - Менаџер
Почеток: 18:00 часот

Почнувајќи од 1.10.2011 за секоја порачка во вредност поголема од 4000 ден. добивате купон за **Новогодишната лотарија** која ќе се одржи на



Success Day на 10.12.2011 во Holiday Inn.

Бројот на купони е ограничен!

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Фореввер Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639
Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за септември 2011

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Др. Снежана Контра
3. Др. Роза Гелевска
4. Катерина Трајчевска
5. Славица Донакова
6. Слафко Михајловски
7. Николина Ѓорѓиева
8. Стевица Димовска
9. Зорка Малинова
10. Александар Апел

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Вера Златковска
4. Др. Снежана Контра
5. Катерина Трајчевска
6. Славица Донакова
7. Др. Роза Гелевска
8. Зорка Малинова
9. Николина Ѓорѓиева
10. Александар Апел

Квалификации за септември 2011



Асистент Супервизори

1. Ајтарска Христина – Делчево
2. Атанасови Елица и Марјанчо – Скопје
3. Бербери Магда – Скопје
4. Григорови Александра и Игор – Штип
5. Грковска Верица – Скопје
6. Ѓорѓиевска Соња – Скопје
7. Здравковски Василка и Живко – Скопје
8. Илиевски Јонче – Скопје
9. Караманови Панде и Дана – Струмица
10. Малинови Љупчо и Вера – Скопје
11. Монева Славица – Кочани
12. Петковски Тони – Скопје
13. Стаменкови Македонка и Драги – Кочани
14. Хаџи-Милевска Коруник Марина и Коруник Далибор – Скопје

НОВО!!!

Излегоа од печат новите флаери:
“Најдобрата бизнис можност во светот” и “FAB и АРГИ+”



кои се на ниво Супервизор или повисоко ниво доколку имаат порачки во вкупна вредност од најмалку 2 бода на свој личен дистрибутерски код ќе добијат 1 (една) поло маица со логото на Фореввер Ливинг Продактс.

Секоја награда се однесува на 1 парче по дистрибутерски код (независно колкумина се на 1 Дистрибутерски код).

Количините се ограничени!

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

ПРОМОЦИЈА!

Во текот на октомври дистрибутерите кои се на ниво **Дистрибутер** или **Асистент Супервизор** доколку имаат порачки во вкупна вредност од најмалку 1 бод на свој личен дистрибутерски код ќе добијат 1 (една) поло маица со логото на Фореввер Ливинг Продактс. Секоја награда се однесува на 1 парче по дистрибутерски код (независно колкумина се на 1 Дистрибутерски код).

Во текот на октомври дистрибутерите

